

Експерти во Работната група за Преспанско езеро:

1. Тим Хидрологија:

м-р Ангел Панов, консултант, специјалист за проектен развој и градежен инжењер во ПоинтПро Консалтинг Скопје
м-р Данчо Узунов развој, управител и специјалист за инженерски и инфраструктурни проекти за животната средина во ПоинтПро Консалтинг
Проф. д-р.Иван Блинков - УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Катедра за земјиште и вода
Проф. д-р. Ордан Чукалиев, Факултет за земјоделски науки и храна, Институт за животна средина, катедра за води и заштита од ерозија
м-р Васко Стојов, дипл.град.инж., Раководител на Сектор хидрологија, УХМР
Митко Димов, управител и експерт за геологија во Геологинг Скопје
м-р Бојан Дурнев, дипл.град.инж., Раководител на Сектор во Управа за водостопанство, МЗШВ
Нина Алексовска, Раководител на Сектор за метеорологија во УХМР
Доц. Д-р Виолета Ѓешовска, дипл.град.инж., Доцент на Катедрата за. Хидраулика, Хидрологија и Уредување на водотеците Градежен Факултет, Скопје
Д-р. Тодор Ановски, Пензиониран Професор, Институт за хемиско и контролно инженерство, ТМФ Скопје

2. Тим Биологија:

Проф. д-р Светислав Крстиќ, Институт за биологија, Природноматематички факултет, Скопје
м-р Радмила Бојковска, Раководител на Сектор за квалитет на води, УХМР
д-р Валентина Славевска Стаменковиќ, Биодиверзитет, Институт за биологија, Природно-математички факултет – Скопје
Проф. д-р Златко Лефков, Институт за биологија, Природноматематички факултет, Скопје
м-р Зоран Спирковски, дипл. биолог, раководител на сектор за риби и аквакултура, ХБЗ Охрид
доц. д-р Рената Ќуштеревска, Институт за биологија, Природноматематички факултет, Скопје

проф. д-р Кирил Лисичков, Институт за хемиско и контролно инженерство, ТМФ Скопје
м-р Никола Здравески, проектен специјалист УНДП
д-р Драган Арсовски, биолог-истражувач, Македонско Еколошко Друштво

Цел на формирање на ЕРГ

Целта е до крајот на ноември, МЖСПП да го достави акцискиот план до Владата на РСМ на усвојување, со временска и финансиска конструкција за имплементација на предложените мерки, и барање на обезбедување на средства за негова имплементација

Обем на работа на ЕРГ:

Согласно поканата за учество на членовите во експертската работна група, предложено е да земат учество во: прибирање на подготвените релевантни документи и податоци заради пресек на спроведените мерки и активности и конципирање на ревидиран акциски план.

Време на ангажман на ЕРГ

да влезе во рамка од максимум два месеци во која ќе се одржат два состанока: еден за прелиминарна оценка на разменетите материјали и втор за конципирање на акцискиот план преку ревизија на веќе утврдените мерки од претходните планови.